

– Сектор за правни работи –

Архивски број: 20-6019/1

Датум: 05-06-2024

ДОГОВОР  
за јавна набавка на услуги -  
интернет симетрична конекција

Склучен помеѓу:

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул., „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од Dr.Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
- Друштво за комуникациски услуги А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на плоштад „Пресвета Богородица“, бр.1 во Скопје, претставувано од Стевче Ристески, директор на бизнис и ИКТ продажба, во понатамошниот текст: носител на набавката.

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 1

Предмет на овој договор е услуга - користење на интернет симетрична конекција, по спроведената поедноставена отворена постапка по број на оглас 06257/2024, во се според понудата на носителот на набавката (Прилог 1) кон договорот.

Договорот за ниво на испорачана услуга (Service Level Agreement – SLA) кој содржи информации во врска со дефинирањето и пресметката на параметрите на нивото на опслужување на услугата на носителот на набавката (содржан во понудата на носителот на набавката) е даден како Прилог 2 кон овој договор и претставува негов составен дел.

### II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 2

Месечниот надоместок за услугата предмет на овој договор изнесува 14.590,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност.

Вкупната вредност на договорот за период од 12 месеци изнесува 175.080,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност.

На износот од став 2 од овој член, ќе се пресмета ДДВ согласно законската стапка.

Министерство за финансии  
Република Северна  
Македонија

Ministria e Financave  
Republika e Maqedonisë  
së Veriut

Ул. „Даме Груев“  
бр.12, Скопје

Rr. „Dame Gruev“  
nr.12, Shkup

+389 2 3255 637  
www.finance.gov.mk

МФРСМ.Ф.8.4/13-19  
издание 4



– Сектор за правни работи –

Вкупната вредност на договорот за период од 12 месеци изнесува 206.594,00 денари, со пресметан данок на додадена вредност.

Цената од став 2 и став 4 на овој член е фиксна и непроменлива за цело времетраење на договорот.

### III. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 3

Услов за потпишување на договорот е обезбедување банкарска гаранција од страна на носителот на набавката за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 15% од вкупната вредноста на склучениот договор со пресметан ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализација на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Со банкараската гаранција носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го изврши на начинот и според динамиката предвидени во тендерската документација, односно техничките спецификации, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполнi некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализација на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.



– Сектор за правни работи –

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (вишта сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавремено извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

**IV. ДИНАМИКА, РОК И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА**

**Член 4**

Носителот на набавката се обврзува користењето на интернет симетричната конекција од член 1 на овој договор да го овозможи по склучување на договорот, односно по доставено барање од страна на договорниот орган.

Периодот за извршување на услугата е 12 (дванаесет) месеци од денот на извршениот технички прием (по потпишување на записникот за испорака на услугата).

Носителот на набавката, услугата предмет на овој договор треба да ја изврши на локација во систем сала на Министерството за финансии, на ул. „Даме Груев“ бр.12 во Скопје.

За извршување на услугата – предмет на договорот, носителот на набавката ги вклучува лицата од стручниот кадар за извршување на набавката - предмет на договорот, согласно со прифатената понуда на носителот на набавката од страна на договорниот орган.

Во исклучителни ситуации носителот на набавката може да изврши замена на лице од техничкиот персонал кој ќе учествува во извршувањето на договорот, со доставување на детално образложение и по добивање на одобрение од договорниот орган, под услов лицето да ги исполнува условите предвидени во потточка 5.3.2 од тендерската документација.



– Сектор за правни работи –

## V. ПОДИЗВЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ДОГОВОРОТ

### Член 5

Делот од предметот на договорот за јавна набавка кој се однесува на техничка поддршка за спроведување и целосна реализација на услугата следење и заштита од DOS и слични мрежни напади, носителот на набавката го отстапува на подизведувач, а согласно податоците за подизведувачот наведени во понудата и согласноста на подизведувачот доставена во прилог на понудата (Прилог 1 кон договорот).

Процентот/износот од вредноста на договорот кој ќе се отстапи на подизведувач изнесува 5%.

Врз основа на барање на подизведувачот, договорниот орган ќе врши директно плаќање на сметка на подизведувачот за услугите од став 1 на овој член.

Директното плаќање на подизведувачот е задолжително за договорниот орган и за носителот на набавката согласно со условите од Законот за јавните набавки, при што:

- подизведувачот има приложено согласност врз основа на која обврските на носителот на набавката ќе ги покрие договорниот орган,
- носителот на набавката, во прилог на неговата фактура, ги приложува фактурите на подизведувачот кои претходно ги одобрил.

Носителот на набавката може, за време на извршувањето на договорот за јавна набавка, од договорниот орган да побара:

- промена на подизведувачите за оној дел од договорот за јавна набавка кој претходно го отстапил на подизведувачи,
- воведување еден или повеќе нови подизведувачи чиј вкупен удел не смее да надмине 30% од вредноста на договорот за јавна набавка без вклучен ДДВ, без оглед дали претходно отстапил дел од договорот на подизведувачи или не,
- преземање на извршувањето на дел од договорот за јавна набавка кој претходно го дал на подизведувач.

Во случај на вклучување нови подизведувачи, носителот на набавката е должен да достави барање до договорниот орган.

Барањето, носителот на набавката задолжително го доставува во писмена форма со наведување и обезбедување на сите потребни податоци и документи барани во потточка 5.3.2 од тендерската документација.

Договорниот орган го одобрува барањето на носителот на набавката согласно условите предвидени во Законот за јавните набавки.



– Сектор за правни работи –

Во случај на одбивање на барањето, договорниот орган го известува носителот на набавката во рок од десет дена од денот на приемот на барањето.

VI. РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Договорниот орган плаќањето ќе го врши на месечно ниво, во рок од 30 дена сметано од денот на приемот на фактурата/ите во писарницата на Министерството за финансии.

Член 7

Фактурата за плаќање за извршената услуга се доставува на договорниот орган на следнава адреса: ул. „Даме Груев“ бр.12, 1000 Скопје.

VII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 8

Носителот на набавката е должен веднаш по влегување во сила на договорот да пристапи кон негова реализација на начин согласно прифатените услови дефинирани во понудата.

Носителот на набавката е должен да обезбеди квалитетно и непрекинато користење на услугата, своите обврски да ги извршува стручно и квалитетно согласно понудата, тендерската документација и упатствата на договорниот орган.

Носителот на набавката е должен веднаш по потпишувањето на договорот да достави список со лични податоци на лицата кои ќе бидат ангажирани во извршувањето на услугата.

Член 9

Носителот на набавката се обврзува и е должен во рамките на извршувањето на своите обврски да ги почитува следните правила:

- да дава соодветни препораки за решавање на секој проблем кој би се појавил во текот на реализација на предметниот договор;
- да ги смета барањата и интересите на договорниот орган кои се предмет на овој договор за приоритетни во секое време;
- да го извести договорниот орган за постоење на каков било конфликт на интереси кои би можеле да влијаат на перманентното извршување на набавката која е предмет на овој договор;
- своите совети и препораки да ги базира на темелно и непристрасно разгледување на фактичката состојба и сите релевантни факти;



– Сектор за правни работи –

- да го информира договорниот орган, веднаш доколку се појават одредени околности кои би влијаеле на извршувањето на активностите кои се предмет на овој договор.

Член 10

Носителот на набавката е должен да обезбеди:

- загарантирана пристапна брзина од 200Mbps, симетрично upload/download и загарантирана достапност од минимум 99,95% на месечно ниво; минимум 64 статички јавни IP адреси;
- носителот на набавката да располага со минимум два терестријални оптички линкови преку два физички независни траси кон меѓународните оператори;
- "Round-trip" до главните итернет хопови во Европа помало од 100ms, до главните итернет хопови во Америка помало од 200ms и до главните итернет хопови во Австралија и Азија помало од 300ms.;
- губитоц на пакети помал од 0,05%;
- WEB базиран графички приказ на достапноста и искористеноста на линкот во реално време, на дневно, неделно, месечно и годишно ниво;
- Носителот на набавката мора да обезбеди автоматизирано софтверско решение, преку инфраструктура во облак (Cloud), без дополнителни трошоци за носителот на набавката која ја детектира ранливоста на ИТ инфраструктурата достапна од интернет и врши континуирано (дневно) скенирање на системот од нови закани за интернет безбедноста. Носителот на набавката, преку софтверското решение, мора да обезбеди функционалност која автоматски ги идентификува системите поврзани со домејнот (domain), како и соодветните под-домејни (subdomain) за e-mail, за DNS и сите останати компоненти. Софтверот покрај скенирањето на ранливост на мрежната инфраструктура и web апликациите, ја анализира DNS безбедноста, можноста за пробив и протекување на податоците. Софтверското решение, по завршетокот на скенирањето, автоматски испраќа по e-mail детален извештај и преглед на детектирани ранливости, категоризирани според приоритетот и со препорака за нивно решавање. Софтверската услуга за проценка на интернет ранливост треба да биде web базирана апликација, која овозможува креирање на сопствен кориснички профил на договорниот орган, со можност за креирање до најмалку 5 индивидуални кориснички профили, дефинирање на иницијалното поставување на корисникот. Софтверската алатка треба да подржува до најмалку 5 различни домејни и 100 под-домејни, со целосна автоматизација на периодичните проверки, без дополнително конфигурирање или инволвирање на ИТ администраторот.



– Сектор за правни работи –

- Апликацијата треба да има можност за експортирање на податоците надвор од системските репорти во PDF формат, како и можност за API пристап.
- Операторот треба да обезбеди заштита на интернет услугата преку уред за DDoS заштита, со помош на кој овозможи заштита од надворешни напади и по потреба ќе врши блокирање на одредени IP адреси кои се детектираат како извор за интернет напади.
- регуларна корисничка поддршка „8x5“ и преку контакт телефон за корисничка поддршка 24/7;
- теренска поддршка во просториите на договорниот орган во и вон работно време во случај на прекин на услугата;
- по барање на договорниот орган да достави информација која се однесува на услугите што ги овозможува носителот на набавката.

VIII. РОК НА ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Времетраењето на договорот ќе биде за период од 12 (дванаесет) месеци од денот на технички прием на услугата сметано од 24.06.2024 година.

IX. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 12

Договорниот орган се обврзува дека ќе му плати на носителот на набавката за извршената услуга според условите дефинирани во член 6 од овој договор.

Опремата која служи за реализација на интернет симетричната конекција е сопственост на носителот на набавката и се дава на користење на договорниот орган за целото времетраење на договорот. Договорниот орган се обврзува за тој период да се однесува како добар стопанственик кон опремата дадена на користење. Во случај на штета, кражба или уништување, освен во случај на виша сила, договорниот орган е должен да ја надомести целата вредност на опремата, во спротивно носителот на набавката има право да поднесе тужба за надоместок на штета.

Доколку се утврди дека опремата е расипана, договорниот орган не смее да ја отвора или поправа истата, и за истото е должен да го извести носителот на набавката; а со цел нејзино поправање или заменување.

Договорниот орган се обврзува да ја користи услугата исклучиво за сопствени потреби и согласно намената, да не дава интернет услуги и капацитети на други лица со надомест.



– Сектор за правни работи –

Договорниот орган е должен да се придржува кон закажаниот термин на инсталација на услугата од страна на носителот на набавката, во спротивно доколку дојде до одложување, доцнење, или пак неовозможување на пристап до местото на инсталацијата, носителот на набавката го задржува правото да ја одложи истата на неодредено.

Договорниот орган се обврзува да определи лица кои ќе бидат задолжени за реализацијата на договорот.

## X. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ И ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 13

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на двете договорни страни.

### Член 14

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплата на банкарската гаранција носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

### Член 15

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, договорната страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

### Член 16

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност од договорниот орган.



– Сектор за правни работи –

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

XI. ВИША СИЛА

Член 17

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потписан од двете договорените страни во согласност со Законот за јавните набавки.



– Сектор за правни работи –

Член 19

За се што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 20

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

Член 21

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 22

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

Договорен орган:

Република Северна Македонија  
Министерство за финансии  
Скопје



Изработил: Мария Ангелеска  
Контролиран: Даниела Јанкова  
Одобрил: Татјана Васева  
Проверил: Daut Hajrullahi  
м-р Маја Стаменковска Угриновска  
Љубомир Јорданов  
Согласен: д-р Јелена Таст

Носител на набавката

Друштво за комуникациски услуги А1  
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје


Друштво за комуникациски услуги  
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

30

Стевче Ристески

Директор на бизнис и ИКТ продажба

Прилог 1 кон договор за јавна набавка на услуги за интернет симетрична  
конекција - Понуда



(Меморандум на понудувачот)

A1

## Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на оглас 06257/2024 објавен од страна на Министерството за финансии, за доделување на договор за јавна набавка на услуги – интернет симетрична конекција, со спроведување на поедноставена отворена постапка преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://www.enabavki.gov.mk>) и на тендерската документација ја поднесуваме следнава:

### ПОНУДА

#### Дел I – Информации за понудувачот

I.1. Име на понудувачот: А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

#### I.2. Контакт информации

- Адреса: Плоштад Пресвета Богородица бр.1, Скопје
- Телефон: 075423355 / 077771767
- Факс: 02/ 3211066
- Е-пошта: tenders2@a1.mk
- Лице за контакт: Андонија Карасарлидис / Иrena Кузмановска

#### I.3. Одговорно лице:

Жиржи Дворјанчански управител  
Горан Ангелески управител

Овластено лице: Стевче Ристески директор на бизнис и ИКТ продажба

I.4. Даночен број: 4080015554205

I.5. Матичен број: 7068310

I.6. Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно со техничките спецификации.

#### II – ТЕХНИЧКА ПОНУДА

II.1. Согласни сме да понудиме услуга за користење на интернет симетрична конекција за период од една година со следниве карактеристики:

Минимални барања според техничките спецификации	Понудено
примарен линк за симетричен интернет пристап со оптичка врска со сета потребна терминална опрема на етернет ниво до Министерството за финансии	(да/не)  ДА  (детали во Техничката спецификација, страна 1)
загарантирана пристапна брзина од минимум 200Mbps симетрично upload/download и загарантирана достапност од минимум 99,95 % на месечно ниво	загарантирана пристапна брзина од 200 Mbps симетрично upload/download и загарантирана достапност од 99,95 % на месечно ниво

<b>Минимум 64 статички јавни IP адреси</b>	<b>64 статички јавни IP адреси</b>
минимум два физички независни линка на носителот на набавката кон меѓународни оператори	2 физички независни линка на носителот на набавката кон меѓународни оператори
неограничен трансфер на податоци	(да/не) ДА
WEB базиран графички приказ на искористеноста и достапноста на линкот	(да/не) ДА
техничка поддршка „24x7“ на годишно ниво	(да/не).  ДА  WEB линк за пристап до Infovista апликација за мониторинг на Интернет сообраќај: <a href="https://its.a1.hr">https://its.a1.hr</a> (детали во Техничката спецификација, страна 3)
следење и заштита од DDoS и слични мрежни напади	ДА  (детали во Техничката спецификација, страна 4)

Минимални заработка според техничките спецификации	Понудено (да се даде опис на решението и производителот, web адреса до услугата)
Софтверската услуга, web базирана апликација, за проценка на интернет ранливост која овозможува креирање на сопствен кориснички профил, со можност за креирање до најмалку 5 индивидуални кориснички профили и иницијално поставување на корисникот. Софтверската алатка треба да подржува до најмалку 5 различни домејни и 100 под-домејни, со целосна автоматизација на периодичните проверки, без дополнително конфигурирање или инволвирање на IT администраторот	Понудено решение: Offensity Security Monitoring (OSM) од производителот A1 Digital International GmbH. OSM претставува автоматизирано решение за откривање потенцијални слабости и слабости во инфраструктурата и му дава можност на корисникот да ја види целосната слика за ранливоста на целата ИТ-околина што напаѓачот (хакер) би можел да ја искористи за планирање и за спроведување хакерски напад.  OSM решението овозможува:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Целосно автоматизирано скенирање, без потреба од локална инсталација;</li> <li>• Скенирање на ризиците достапни преку интернет за дадениот домен;</li> <li>• Континуирано скенирање на инфраструктурата, постојани проверки за нови ранливости што се појавуваат;</li> <li>• Прегледни извештаи за сите откриени ранливости, класифицирани според нивото на ризик;</li> <li>• Конкретна препорака како да се намалат откриените ранливости;</li> <li>• Можност за креирање на 5 индивидуални кориснички профили и иницијално поставување;</li> <li>• Можност за креирање на 5 индивидуални кориснички профили и иницијално поставување;</li> <li>• Можност за скенирање на 5 различни домејни и 100 под-домејни, со целосна автоматизација на периодичните проверки, без дополнително конфигурирање или инволвирање на IT администраторот.</li> </ul> <p>WEB пристап до OSM апликацијата:  <a href="https://reporting.offensity.com/accounts/login/">https://reporting.offensity.com/accounts/login/</a></p> <p>(детали за отварање на демо акаунт за тестирање се дадени во Техничката спецификација, страна 3)</p>
WEB базиран графички приказ на искористеноста и достапноста на линкот	<p style="text-align: center;"><b>ДА</b></p> <p>WEB линк за пристап до Infovista апликација за мониторинг на Интернет сообраќај:  <a href="https://its.a1.hr">https://its.a1.hr</a></p> <p>(детали во Техничката спецификација, страна 3)</p>
следење и заштита од DOS и слични мрежни напади	<p>Понудениот Интернет сервис вклучува сервис за следење на сообраќајот и DDoS заштита која се реализира преку централизирано решение од производителот Arbor/Netscout, имплементирано на страната на A1.</p> <p>(детали се дадени во Техничката спецификација, страна 4)</p>

Понудувачот во делот на техничката понуда потребно е да ги пополни сите полиња кои се бараат, во спротивно понудата ќе биде отфрлена како неприфатлива.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување на услугата утврдени во тендерската документација.

Понудувачот во делот на техничката понуда потребно е да ги пополни сите полиња кои се бараат, во спротивно понудата ќе биде отфрлена како неприфатлива.

### III. ФИНАНСИСКА ПОНУДА

III.1. Детален приказ на цените на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

1 Опис	2 Единица мерка	3 Количина	4 Единечна цена без ДДВ	5 Вкупна цена без ДДВ (3*4)
Услуга за користење на интернет симетрична конекција за период од дванаесет месеци	месец	12	14.590,00	175.080,00

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 175.080,00 [со бројки] ( стоседумдесетипетилјадииосумдесет ) [со букви] денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува 31.514,40 денари.

III.2. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација.

Се согласувам со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III.3. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот модел на договор.

### IV. СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА ПОНУДАТА:

IV.1. Нашата понуда е составена од следниве делови:

- Образец на понуда (Прилог 1),
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 2),
- Изјава за докажување способност (Прилог 3) или документи за докажување на способност и
- Предлог на договор за ниво на испорачана услуга (Service Level Agreement) - дигитално потписан.

Место и датум

Одговорно лице\*

Скопје 19.04.2024

Стевчо Ристески

Stevcho  
Risteski  
Digitally signed  
by Stevcho  
Risteski  
Date: 2024.04.19  
08:31:47 +02'00'

**Директор на бизнис и ИКТ  
продажба (овластено лице)**


(потпис)

\*Образецот на понудата може да биде потписан и од лице овластено од одговорното лице

\*\*НАПОМЕНА: Доколку понудувачот понудата ја поднесува како група понудувачи, со подизведувач или има доверливи информации, понудувачот во прилог на понудата ги доставува и другите барани прилози.



Прилог 2 кон договор за јавна набавка на услуги за интернет симетрична конекција - Договорот за ниво на испорачана услуга (Service Level Agreement – SLA)



## АНЕКС за SLA (Service Level Agreement) параметри

Склучен на ден \_\_\_\_\_ година, помеѓу

Договорните страни:

1. **Друштво за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје**, Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија во понатамошниот текст Оператор и
2. -----, (во понатамошниот текст:  
**Корисник на услугата**)

Согласно Договорот за користење на услуги склучен на ден \_\_\_\_\_ година во Скопје, помеѓу договорните страни А1 Македонија ДООЕЛ Скопје и -----, договорните страни се согласни за прифаќање на условите од гаранцијата за квалитетот на услугата (Service Level Agreement).

Согласно прифатениот пакет на услуга од страна на корисникот на услугата, договорните страни взаимно се обврзуваат да ги исполнат следниве обврски заради овозможување на квалитетна услуга.

### Член 1. Инсталација

Договорената услуга кон крајниот корисник ќе биде инсталирана последователно по потпишан основен Договор.

#### Член 1.1 Обврски на корисникот

Корисникот на услугата ги превзема следниве обврски:

- Претставник на крајниот корисник ќе соработува со Операторот во процесот на инсталација.
- Корисникот или негов претставник мора да биде физички присутен за време на инсталацијата.

#### Член 1.2 Обврски на Операторот

Операторот смета дека инсталацијата е комплетно завршена кога е исполнето следното:

- Поставена инфраструктура.
- Истестирана конекција помеѓу крајните точки.
- Потпишан работен налог од страна на екипата која ја извршила инсталацијата кај корисникот.
- интернет пристап и комникациски линкови со договорена брзина;
- загарантирана пристапна брзина и загарантирана достапност од минимум 99.95% на месечно ниво;
- минимум два физички независни линка на носителот на набавката кон меѓународни оператори
- операторот е должен да обезбеди непречен пристап до просторијата каде што ќе бидат поставени серверите

#### Член 1.3 Измени

Измени во планот на инсталација во горе наведениот рок може да резултираат со одлагање во случај Операторот да е спречен да ја изврши инсталацијата поради настанати технички проблеми и настани кои се вон негова контрола (виша сила). Во таков случај арбитрира и измената ја одобрува комисија составена од рамноправен број на членови од двете страни.

## Член 2. Гаранција на услугата

Врз основа на 12 (дванаесет) месечен Договор, Операторот му ги гарантира на Корисникот на услугата СЛА параметрите дадени во Член 2.1

### Член 2.1. СЛА параметри

Параметар	Договорена вредност	Прифатливо отстапување од нарачателот	Надоместок во случај на отстапување од договорната вредност
Расположивост на месечно ниво	99,95%	0%	<p>Надоместок во случај на отстапување од договорната вредност се пресметува на месечно ниво според следната формула</p> $(X-0.36 \text{ часа}) \times \text{месечна претплата}$ $\frac{30 \times 24}{}$ <p>X - недостапност на услугата во часови</p> <p>Максимална вредност на надоместокот е 50% од месечната претплата</p>

#### Напомена:

Вредностите се однесуваат на услугата по локација. Доколку корисникот има повеќе услуги на една локација, расположивоста се мери за секоја од услугите на дадената локацијата поодделно. Во случај кога корисникот користи услуги на повеќе локации, расположивоста се мери за секоја локација одделно. Услугата се зема за недостапна од моментот кога Корисникот го пријавил проблемот, телефонски на бројот за грижа на корисници - 180. Доколку се констатира дека проблемот е причинет од Корисникот тогаш таа пријава нема да влезе во месечната пресметка за СЛА параметрите.

## Член 3. Потребно време за отстранување на проблемот

Корисникот е должен проблемот да го пријави телефонски на бројот за грижа на корисници. Корисникот е должен да соработува со техничкото лице на Операторот. При пријавувањето на проблемот по телефон техничкото лице на Операторот ќе проба проблемот да го отстрани во најбрз можен рок, согласно на дефинираните процедури на Операторот.

	SLA договор
Тип на сервис	Реактивен
Телефонска техничка поддршка	24/7/365
Време на одзив	30 минути
Мониторинг на сообраќајот	Да

## Член 4. Известување за предвиден проблем

Известувањето за предвидениот проблем од страна на Операторот до крајниот корисник ќе се остварува преку:

- mail ( e-mail )
  - телефонски
- до лицата наведени во Списокот на лица за контакт во прилогот, најмалку 48 часа пред настанување на проблемот.

#### **Член 5. Защита на податоци, mail, содржина на податоците**

Операторот се обврзува да не открива никакви информации за Корисникот, вклучително користењето на Интернет и телефонијата, освен во случај на судско барање.

#### **Член 6. Гаранција за телефонска корисничка и техничка поддршка**

Операторот гарантира дека ќе обезбеди телефонска корисничка и техничка поддршка 24 часа во денот, 365 дена во годината. Секој прекин се пријавува преку e-mail порака на адреса [premium@a1.mk](mailto:premium@a1.mk), телефон 180. Операторот гарантира телефонска корисничка и техничка поддршка од страна на стручен персонал способен за дијагноза и решавање на секаков тип технички проблеми. При успешна дијагноза ќе бидат презентирани повеќе опции за решавање на ситуацијата.

Операторот се обврзува да врши следење на сообраќајот и да направи заштита од DOS напади и други слични мрежни напади преку неговата мрежа и/или Интернет.

Операторот се обврзува да обезбеди пристап до WEB базиран графички приказ на искористеноста и достапноста на линкот.

Одделот на корисничка и техничка поддршка на Операторот гарантира највисок квалитет на консултации од сферата на хардверска и софтверска компјутерска конфигурација, како и оширен информации за работата на сите сервиси на Операторот.

Операторот е должен да ги превземе сите неопходни мерки за заштита на серверите, со цел отстранување на било какви неправилности кои би довеле до делумно или целосно оштетување на серверите кои се предмет на овој договор.

#### **Член 7. Гаранција за враќање на сервисот**

Давателот на услуга ќе ги ангажира сите свои расположливи ресурси дека во случај на прекин на услугата, за да го отстрани проблемот во најкраток временски рок. Корисникот е должен да го пријави проблемот до грижа за големи корисници на Операторот.

Корисникот се согласува дека ќе овозможи непречен пристап до опремата потребен за поправка, инсталација или одржување. Во случај овие услови да не се обезбедени Операторот не ја прифаќа одговорност за прекинот.

#### **Член 8. Планирано одржување на мрежата**

Операторот се обврзува планираното одржување на мрежата да го извршува во период на минимален сообраќај.

Операторот е должен да го извести корисникот по email 48 часа претходно за планираното одржување на својата мрежа. Најавениот временски период во кој сервисот ќе биде недостапен нема да се смета како прекин на сервисот. Во случај планираното одржување да продолжи и после најавениот временски период, тогаш тоа ќе се смета за прекин на сервисот.

#### **Член 9. Одговорност**

Во случај на оштетувања на серверите кои се во сопственост на Корисникот на услугата, одговара Операторот и тоа во случај кога истите се предизвикани:

- поради несоодветен систем за ладење
- поради несоодветно регулирана температура на просторија
- оштетувања настанати од контаминацијски влијанија
- несоодветна инсталација на сензори за одржување на влажност
- во случај на прекин на електрична енергија, не се активираат генератори за автоматско обезбедување помошен извор на струја
- други оштетувања настанати по вина на Операторот

#### Член 10. Завршни одредби

Сите спорови што ќе произлезат од овој Анекс кон основниот договор ќе се решат спогодбено, а во спротивно за истите ќе решава стварно и месно надлежен суд.

За се што не е договорено со основниот Договор и овој Анекс на него ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи на Република Северна Македонија и другите позитивно правни прописи.

Овој Анекс е неделив дел на основниот договор и има ист период на важност како и основниот договор.

#### Член 11. Виша сила

Виша сила се сите појави и настани кои се надвор од контролата на Операторот и кои ќе се појават по склучувањето на Договорот за одржување, а го спречуваат спроведувањето на обврските по истиот. Под такви појави се подразбираат елементарни непогоди, природни катастрофи, воени дејствија, епидемии, поплави, земјотреси и сл.

### Список на лица за контакт

Контакти од страна на Операторот и канали за комуникација:

Канал	Примарно лице за контакт	Лице за контакт за ескалација
Име и презиме	<b>ПРЕМИУМ контакт центар</b>	Продажен Агент
Телефон (фиксен)	<b>180</b>	
Телефон (мобилен)	<b>075120180</b>	
E-mail	<b>premium@a1.mk</b>	

Контакти од страна на Корисникот и канали за комуникација:

Канал	Примарно лице за контакт	Лице за контакт за ескалација
Име и презиме		
Телефон (фиксен)		
Телефон (мобилен)		
E-mail		

За ПРЕТПЛАТНИКОТ: Име и Презиме .....

Потпис/Печат.....

За ОПЕРАТОРОТ: Име и Презиме .....

Потпис/Печат.....

Stevcho  
Risteski

Digitally signed by Stevcho  
Risteski  
Date: 2024.04.18 14:54:56  
+02'00'